

ПРИМЕНО:	18.02.2026		
Орг. Единица Njësia Org.	Број Numër	Прилог Shtojcë	Вредност Vlerë
08	1278/1	0	

ДО

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

DREJTUAR

KRYETARIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË SË VERIUT

Врз основа на членот 71 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 139 и 144 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија, Ви поднесуваме Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност.

Në bazë të nenit 71 paragrafit 1 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe neneve 139 dhe 144 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ju parashtrojmë Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar.

ПРАТЕНИЦИ:

DEPUTETË:

ПРАТЕНИЦИ / DEPUTETË

Ilire Dauti

Elmi Aziri

Ziadin Sela

Предлагачи:Група пратеници

Propozues: Grup deputetësh

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ

PROPOZIM-LIGJ

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR

Скопје, февруари 2026 година

Shkup, shkurt 2026

ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Во современите економски системи, фискалната политика, особено во контекст на даночната законска регулација, игра клучна улога во обезбедувањето на стабилен економски развој и социјална правичност. Одредувањето на прагот за задолжителна регистрација за данок на додадена вредност, особено во времиња на променливи економски услови, е критичен аспект на оваа политика. Со оглед на динамиката на минималната плата, која директно влијае на животниот стандард на граѓаните, утврдувањето на прагот за данокот на додадена вредност на основа на минималната плата станува од суштинско значење за одржување на правна, економска и социјална рамнотежа во Република Северна Македонија.

Како основи за пресметка на данокот на додадена вредност со Предлог законот пресметката на прагот за задолжителна регистрација за ДДВ на основа на бројот на минимални плати утврдени во периодот од декември 2019 година до март 2020 година, преставува основа која ја одразува економската реалност. Овој период служи како референтна точка, која овозможува стабилност и предвидливост во распределбата на даночните обврски и истовремено е врем кога повторно е воведен прагот од 2.000.000 денари како вкупен износ по кој се оданочува данокот на додадена вредност. Резултатот од овој процес е утврдување на прагот кој не само што е правично поставен, туку и целосно ги следи пазарните услови.

Воведувањето на прагот, со спецификација на реперниот период, исто така овозможува оценка на прометот на даночните обврзници. Сите даночни обврзници, чии вкупен промет надминал утврден износ, пропорционален на бројот на минимални плати, претставуваат клучни играчи во економскиот систем. Оваа регулатива им овозможува на овие обврзници да се регистрираат за ДДВ, што им дава легитимитет и правна сигурност во

HYRJE

I. VLERËSIMI I GJENDJEVE NË SFERËN QË DUHET TË RREGULLOHET ME LIGJIN DHE SHKAQE PËR MIRATIM TË LIGJIT

Në sistemet ekonomike moderne, politika fiskale, veçanërisht në kontekstin e legjislationit tatimor, luan një rol kyç në sigurimin e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe barazisë sociale. Përcaktimi i pragut për regjistrimin e detyrueshëm për tatimin mbi vlerën e shtuar, veçanërisht në kohë të kushteve ekonomike në ndryshim, është një aspekt kritik i kësaj politike. Duke pasur parasysh dinamikën e pagës minimale, e cila ndikon drejtpërdrejt në standardin jetësor të qytetarëve, përcaktimi i pragut për tatimin mbi vlerën e shtuar bazuar në pagën minimale bëhet thelbësor për ruajtjen e ekuilibrit ligjor, ekonomik dhe social në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Si baza për llogaritjen e tatimit mbi vlerën e shtuar, Projektligji llogarit pragun për regjistrimin e detyrueshëm në TVSH bazuar në numrin e pagave minimale të përcaktuara në periudhën nga dhjetori 2019 deri në mars 2020, e cila është një bazë që pasqyron realitetin ekonomik. Kjo periudhë shërben si pikë referimi, e cila lejon stabilitet dhe parashikueshmëri në shpërndarjen e detyrimeve tatimore dhe është gjithashtu koha kur pragu prej 2,000,000 denarë u rifut si shuma totale që i nënshtrohet tatimit mbi vlerën e shtuar. Rezultati i këtij procesi është vendosja e një pragu që jo vetëm është i vendosur në mënyrë të drejtë, por gjithashtu ndjek plotësisht kushtet e tregut.

Futja e pragut, me specifikimin e periudhës referuese, lejon gjithashtu vlerësimin e xhiros së tatimpaguesve. Të gjithë tatimpaguesit, qarkullimi total i të cilëve tejkalon një shumë të caktuar, në përpjesëtim me numrin e pagave minimale, përfaqësojnë aktorë kyç në sistemin ekonomik. Kjo rregullore u lejon këtyre tatimpaguesve të regjistrohen për TVSH-në, gjë që u jep atyre legjitimitet dhe siguri ligjore në aktivitetin e tyre biznesor.

Përcaktimi i pragut të TVSH-së bazuar në pagën minimale adreson gjithashtu qëllimet strategjike të shtetit për rritje ekonomike. Rritja e pagës minimale nënkupton edhe rritjen e detyrimit për të deklaruar tatimpaguesit e rinj. Prandaj, rëndësia e rregullimit të saktë dhe të drejtë të pragut është një faktor në sigurimin e një mjedisi të

нивната стопанска дејност.

Одредувањето на прагот за ДДВ врз основа на минималната плата, исто така, ги адресира стратешките цели на државата за раст на економијата. Зголемувањето на минималната плата подразбира и зголемување на обврската за објава на нови даночни обврзници. Поради тоа, важноста на точното и правично приспособување на прагот е фактор во осигурување на опкружувањето на континуиран раст на економските активности. Обврските за регистрација за ДДВ, кои произлегуваат од утврдениот праг, се основа за поттикнување на фискалната дисциплина. Овие мерења поттикнуваат усогласени напори за зголемување на собраните даноци и намалување на можноста од избегнување на даночните обврски.

Воспоставувањето на јасни правила овозможува транспарентност и правично оданочување, овозможувајќи и на државата да ги оптимизира своите фискални операции.

Особено е важно што овој метод служи како заштита за малите и средните претпријатија и пресметката на прагот, поврзана со минималната плата, помага во минимизирање на оптоварувањето врз овие претпријатија, кои се често најподложни на економски турбуленции. Со прилагодувањето на прагот кон реалностите, малите и средни претпријатија добиваат простор за раст и развој без да бидат загрозени од нефункционални даночни политики.

Ваквиот начин на утврдување на прагот за регистрација за ДДВ, кое се базира на минималната плата, не само што ги зацврстува непосредните економски аспекти, туку и ја обликува долгорочната стратегија за општествено-економскиот развој. Тоа е механизам кој овозможува ефикасно управување со фискалните ресурси и создава услови за раст на економијата, што со својата природа овозможува постигнување на позитивни резултати во услови на непредвидливи глобални и локални околности.

Од овие причини се предлага ова законско решение.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

Предлог законот ги има истите цели и начела кои се предвидени во постојниот закон со поттикнувањето на регистрирање на даночни

ритетс сѐ vazhdueshme tѐ aktiviteteve ekonomike. Detyrimet e regjistrimit nѐ TVSH, tѐ cilat rrjedhin nga pragu i vendosur, janѐ baza pѐr inkurajimin e disiplinѐs fiskale. Kѐto matje inkurajojnѐ pѐrпjekje tѐ pѐrbashkѐta pѐr tѐ rritur mbledhjen e taksave dhe pѐr tѐ zvogѐluar mundѐsinѐ e evazionit fiskal.

Vendosja e rregullave tѐ qarta mundѐson transparencѐn dhe taksimин e drejtѐ, duke i lejuar shtetit tѐ optimizojѐ operacionet e tij fiskale.

Дshtѐ veѐanѐrisht e rѐndѐsishme qѐ kjo metodѐ tѐ shѐrbejѐ si nѐj mbrojtje pѐr ndѐrmarrjet e vogla dhe tѐ mesme dhe llogaritja e pragut, i lidhur me pagѐn minimale, ndihmon nѐ minimizimin e barrѐs mbi kѐto ndѐrmarrje, tѐ cilat shpesh janѐ mѐ tѐ ndjeshmet ndaj turbulencave ekonomike. Duke e pѐrshtatur pragun me realitetet, ndѐrmarrjet e vogla dhe tѐ mesme fitojnѐ hapѐsirѐ pѐr rritje dhe zhvillim pa u kѐrcѐnuar nga politikat tatimore jofunksionale.

Kjo mѐnyrѐ e pѐrcaktimit tѐ pragut tѐ regjistrimit nѐ TVSH, e cila bazohet nѐ pagѐn minimale, jo vetѐm qѐ forcon aspektet e menjѐhershme ekonomike, por edhe formѐson strategjinѐ afatgjatѐ pѐr zhvillimin socio-ekonomik. Дshtѐ mekanizѐm qѐ mundѐson menaxhimин e burimeve fiskale dhe krijon kushte pѐr rritje ekonomike, e cila nga natyra e saj mundѐson arritjen e rezultateve pozitive nѐ kushte tѐ rrethanave tѐ paparashikueshme globale dhe lokale.

Pѐr kѐto arsye, propozohet kjo zgjidhje ligjore.

II. QѐLLIME, PARIME DHE ZGJIDHJE THEMELORE Tѐ PROPOZIM LIGJIT

Propozim-ligji ka tѐ njѐjtat qѐllime dhe parime me ato tѐ parashikuara nѐ ligjin ekzistues, duke inkurajuar regjistrimin e tatimpaguesve sipas

обврзници по единствен и транспарентен систем, се овозможува следење на прометот и зголемување на даночните приходи.

Обезбедување на автоматско прилагодување на прагот во согласност со зголемувањето на минималната плата, води кон усогласеност на фискалната политика со реалните потреби на пазарот.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Спроведувањето на овој Предлог на закон има финансиски последици врз Буџетот и другите јавни финансиски средства.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на Предлог Законот потребно е обезбедување на финансиски средства и истиот повлекува материјални обврски за одделни субјекти, заради намалувањето на приходите по основ на данокот на додадена вредност во Буџетот.

системи të vetëm dhe transparent, mundëson monitorimin e qarkullimit dhe një rritje të të ardhurave tatimore.

Sigurimi i rregullimit automatik të pragut në përputhje me rritjen e pagës minimale çon në përfrimin e politikës fiskale me nevojat reale të tregut.

III VLERËSIMI I PASOJAVE FINANCIARE TË PROPOZIM-LIGJIT MBI BUXHETIN DHE MJETET TJERA FINANCIARE PUBLIKE

Për zbatimin e këtij ligji nuk janë të nevojshme mjete financiare plotësuese.

IV. VLERËSIM I MJETEVE FINANCIARE TË NEVOJSHME PËR ZBATIM TË LIGJIT DHE MËNYRA E SIGURIMIT TË TYRE, SI DHE TË DHËNA PËR ATË NËSE ZBATIMI I LIGJIT TËRHEQ OBLIGIME MATERIALE PËR SUBJEKTE TË VEÇANTA

Zbatimi i Propozim-ligjit kërkon sigurimin e burimeve financiare dhe ai tërheq detyrime materiale për subjektet e veçanta, për shkak të uljes së të ardhurave nga tatimi mbi vlerën e shtuar në Buxhet.

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 44/1999, 59/1999, 86/1999, 11/2000, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 96/19, 98/19, 124/19, 275/19, 267/20, 163/21, 57/22, 199/23, 3/25, 247/25 и 267/25), во член 51 став (1), првата реченица се менува и гласи:

„Сите даночни обврзници, чиј вкупен промет во изминатата календарска година надминал износ, кој е пропорционален на вкупниот број на минимални плати во нето-износ утврдени во периодот од декември 2019 година до март 2020 година согласно законот и чиј збир соодветствува на задолжителниот износ за регистрација на данок на додадена вредност за наведениот период, или чиј вкупен промет се предвидува дека ќе го надмине овој износ, се обврзани да се регистрираат за данокот на додадена вредност.“

Во став (7) во четвртата реченица зборовите : „2.000.000 денари“ се заменуваат со зборовите: „ставот (1) на овој член“.

Во став (11) во третата реченица зборовите : „2.000.000 денари“ се заменуваат со зборовите: „ставот (1) на овој член“.

По ставот (14) се додаваат два нови става (15) и (16), кои гласат:

„(15) Во случај на зголемување на минималната плата, износот за задолжителна регистрација за данокот на додадена вредност се прилагодува пропорционално, со новата вредност на минималната плата утврдена со закон и по објавувањето на износот за задолжителна регистрација од ставот (16) на

PROPOZIM-LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR

Nenit 1

Në Ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/1999, 59/1999, 86/1999, 11/2000, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 dhe 198/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ numër 96/19, 98/19, 124/19, 275/19, 267/20, 163/21, 57/22, 199/23, 3/25, 247/25 dhe 267/25), në nenin 51 paragrafi (1) fjalia e parë ndryshohet si vijon:

"Të gjithë tatimpaguesit, qarkullimi total i të cilëve në vitin e kaluar kalendarik ka tejkaluar shumën, e cila është proporcionale me numrin total të pagave minimale në shumën neto të përcaktuar në periudhën nga dhjetori 2019 deri në mars 2020 në përputhje me ligjin dhe shuma e të cilëve korrespondon me shumën e detyrueshme për regjistrim në tatimin mbi vlerën e shtuar për periudhën e caktuar, ose qarkullimi total i të cilëve pritet të tejkalojë këtë shumë, janë të detyruar të regjistrohen për tatimin mbi vlerën e shtuar."

Në paragrafin (7) në fjalinë e katërt fjalët: "2.000.000 denarë" zëvendësohen me fjalët: paragrafi (1) i këtij neni.

Në paragrafin (11) në fjalinë e tretë fjalët: "2.000.000 denarë" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (1) i këtij neni."

Pas paragrafit (14) shtohen dy paragraf të rinj (15) dhe (16) si vijojnë:

"(15) Në rast të rritjes së pagës minimale, shuma për regjistrimin e detyrueshëm për tatimin mbi vlerën e shtuar do të rregullohet në mënyrë proporcionale, me vlerën e re të pagës minimale të përcaktuar me ligj, dhe pas publikimit të shumës për regjistrimin e detyrueshëm të përmendur në paragrafin (16) të këtij neni, tatimpaguesit janë të detyruar të përmbushin shumën e re, me detyrimin

овој член, даночните обврзници се должни да се усогласат со новиот износ, со обврската за задолжителна регистрација.

(16) Министерот за финансии го објавува износот за задолжителна регистрација за данокот на додадена вредност во „Службен весник на Република Северна Македонија“, најдоцна 15 дена по објавувањето на висината на минималната плата согласно закон и се применува за целата календарска година, односно до објавување на новиот износ за задолжителна регистрација.“

Член 2

Министерот за финансии го објавува износот за задолжителна регистрација за данокот на додадена вредност за календарската 2026 година односно до објавување на новиот износ за задолжителна регистрација, најдоцна до 31 март 2026 година.

Член 3

(1) Даночните обврзници кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не се регистрирани за цели на данокот на додадена вредност, а чии вкупен промет во текот на календарската 2025 година не го надминал утврдениот законски износ, немаат обврска за поднесување на пријава за регистрација за данокот на додадена вредност до надлежниот даночен орган.

(2) Даночните обврзници кои во моментот на влегувањето во сила на овој закон се регистрирани за данокот на додадена вредност, а нивниот вкупен промет во текот на календарската година не го надминува новиот утврден праг за задолжителна регистрација, имаат право да поднесат пријава за отповикување на регистрацијата за данокот на додадена вредност до 30 април 2026 година.

Член 4

Одредбите од членот 1 од овој закон, со кој во членот 51 се менува во ставовите (1), (7) и (11) и се дополнува со нови ставови (15) и (16), ќе започнат да се применуваат од 1 април 2026 година.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

пër regjistrim të detyrueshëm.

(16) Ministri i Financave do ta publikojë shumën për regjistrim të detyrueshëm për tatimin mbi vlerën e shtuar në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", jo më vonë se 15 ditë pas publikimit të shumës së pagës minimale në përputhje me ligjin dhe do të zbatohet për të gjithë vitin kalendarik, përkatësisht deri në publikimin e shumës së re për regjistrim të detyrueshëm."

Nenit 2

Ministri i Financave do të shpallë shumën për regjistrimin e detyrueshëm për tatimin mbi vlerën e shtuar për vitin kalendarik 2026, pra deri në shpalljen e shumës së re për regjistrimin e detyrueshëm, jo më vonë se 31 mars 2026.

Nenit 3

(1) Tatimpaguesit të cilët, deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, nuk janë regjistruar për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe qarkullimi total i të cilëve gjatë vitit kalendarik 2025 nuk e ka tejkaluar shumën e përcaktuar ligjore, nuk janë të detyruar të paraqesin fletëparaqitje për regjistrim për tatimin mbi vlerën e shtuar pranë organit kompetent tatimor.

(2) Tatimpaguesit të cilët, në kohën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, janë të regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar dhe qarkullimi i tyre total gjatë vitit kalendarik nuk e tejkalon pragun e ri të përcaktuar për regjistrim të detyrueshëm, kanë të drejtë të paraqesin një fletëparaqitje për revokimin e regjistrimit për tatimin mbi vlerën e shtuar deri më 30 prill 2026.

Nenit 4

Dispozitat e nenit 1 të këtij ligji, me të cilin ndryshohet në paragrafët (1), (7) dhe (11) të nenit 51 dhe plotësohen me paragrafë të rinj (15) dhe (16), do të fillojnë të zbatohen nga 1 prilli 2026.

Nenit 5

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ:

Со членот 1 се доуредува членот 51 став (1) во однос на прагот за задолжителна регистрација за ДДВ, при што истиот се пресметува врз основа на бројот на минималните плати, во согласност со принципите на правичност и социјална одговорност и гарантира дека сите даночни обврзници кои остваруваат вкупен промет во нето-износ утврдени во периодот од декември 2019 година до март 2020 година согласно законот и чиј збир соодветствува на задолжителниот износ за регистрација на данок на додадена вредност за наведениот период, или чии вкупен промет се предвидува дека ќе го надмине овој износ, се обврзани да се регистрираат за данокот на додадена вредност. Дополнително со одредбата се врши номотехничко усогласување со предложеното допрецизирање на одредбата и се додаваат два нови става кои уредуваат дека доколку случај дојде до промена на минималната плата, данокот на додадена вредност се прилагодува пропорционално, согласно со новата вредност на минималната плата утврдена согласно закон.

Во овој член се уредува и овластување за министерот за финансии да го објавува износот за задолжителна регистрација за данокот на додадена вредност во „Службен весник на Република Северна Македонија“, најдоцна 15 дена по објавувањето на висината на минималната плата согласно закон, а истиот важи за целата календарска година односно до објавување на новиот износ за задолжителна регистрација.

Со членот 2 и 3 се уредуваат преодни одредби кои се однесуваат на објавување на износот за задолжителна регистрација за данокот на додадена вредност за 2026 година и даночните обврзници кои во моментот на влегувањето во сила на овој закон се регистрирани за ДДВ и за даночните обврзници кои во моментот на влегувањето во сила на овој закон се регистрирани за ДДВ.

Со членот 4 се уредува примената на членот 1од законот.

ARSYETIM

I. SQARIMI I PËRMBAJTJES SË DISPOZITAVE TË PROPOZIM-LIGJIT

Me nenin 1 rregullim plotësues i nenit 51 paragrafit (1) në lidhje me pragun për regjistrimin e detyrueshëm në TVSH, ku ai llogaritet në bazë të numrit të pagave minimale, në përputhje me parimet e drejtësisë dhe përgjegjësisë sociale dhe siguron që të gjithë tatimpaguesit që arrijnë një qarkullim total në një shumë neto të përcaktuar në periudhën nga dhjetori 2019 deri në mars 2020 në përputhje me ligjin dhe shuma e të cilëve korrespondon me shumën e detyrueshme për regjistrim në tatimin mbi vlerën e shtuar për periudhën e specifikuar, ose qarkullimi total i të cilëve pritet të tejkalojë këtë shumë, janë të detyruar të regjistrohen për tatimin mbi vlerën e shtuar. Në mënyrë plotësuese me dispozitat kryhet harmonizim nomoteknik me sqarimin e mëtejshëm të propozuar të dispozitës dhe shton dy paragrafë të rinj që përcaktojnë se nëse ka një ndryshim në pagën minimale, tatimi mbi vlerën e shtuar rregullohet në mënyrë proporcionale, në përputhje me vlerën e re të pagës minimale të përcaktuar në përputhje me ligjin.

Në këtë nen rregullohet edhe autorizimi i Ministrit të Financave për të publikuar shumën për regjistrim të detyrueshëm për tatimin mbi vlerën e shtuar në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", jo më vonë se 15 ditë pas publikimit të shumës së pagës minimale në përputhje me ligjin, dhe ajo është e vlefshme për të gjithë vitin kalendarik, përkatësisht deri në publikimin e shumës së re për regjistrim të detyrueshëm.

Nenet 2 dhe 3 rregullojnë dispozitat kalimtare që lidhen me publikimin e shumës për regjistrimin e detyrueshëm për tatimin mbi vlerën e shtuar për vitin 2026 dhe për tatimpaguesit që janë të regjistruar për TVSH-në në kohën e hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe për tatimpaguesit që janë të regjistruar për TVSH-në në kohën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Me nenin 4 rregullohet zbatohet i nenit 1 nga ligji.

Me nenin 5 rregullohet hyrja në fuqi e Ligjit.

Со членот 5 се уредува влегување во сила на законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредби на законот се меѓусебно поврзани и чинат една правна целина.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Пресметката на прагот за задолжителна регистрација за данок на додадена вредност врз основа на минималната плата, утврдена во периодот од декември 2019 година до март 2020 година, претставува систематски пристап и модел, кој не само што ги одразува актуелни економски услови, исто така ги зајакнува принципите на правичност, економска одржливост и фискална дисциплина. Воведувањето на овој механизам се очекува да создаде услови за поефикасно управување со јавните финансии и за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните.

II. LIDHSHMËRIA E NDËRSJELLË E ZGJIDHJEVE TË PËRMBAJTURA NË DISPOZITAT E PROPOZUARA

Dispozitat e propozuara të ligjit janë në lidhshmëri të ndërsjellë dhe bëjnë tërësi juridike.

III PASOJAT QË DO TË DALIN NGA ZGJIDHJET E PROPOZUARA

Llogaritja e pragut për regjistrimin e detyrueshëm për tatimin mbi vlerën e shtuar bazuar në pagën minimale, e vendosur në periudhën nga dhjetori 2019 deri në mars 2020, përfaqëson një qasje dhe model sistematik që jo vetëm pasqyron kushtet aktuale ekonomike, por edhe përforcon parimet e drejtësisë, qëndrueshmërisë ekonomike dhe disiplinës fiskale. Futja në përdorim e këtij mekanizmi pritet të krijojë kushte për menaxhim më efikas të financave publike dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve.

ТЕКСТ НА ОДРЕДБИ
ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАЕНА
ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И
ДОПОЛНУВААТ

Член 51

(1) Сите даночни обврзници, чиј вкупен промет во изминатата календарска година надминал износ од 2.000.000 денари или чиј вкупен промет се предвидува на почетокот од вршењето на стопанската дејност дека ќе го надмине износот или во текот на годината го надмине износот обврзани се за регистрација за данокот на додадена вредност. Обврската за регистрација за данокот на додадена вредност не се однесува за даночни обврзници во смисла на член 32 точка 4 и член 46 на овој закон.

(2) Вкупен промет претставува збир на прометот што го направил обврзникот во текот на календарската година и кој е предмет на оданочување според член 2 точка 1 на овој закон, вклучувајќи го и данокот кој отпаѓа на него, освен прометот ослободен од данок без право на одбивка на претходниот данок. Ако даночниот обврзник ја вршел својата дејност само во еден дел од календарската година, фактичкиот вкупен промет се пресметува на ниво на вкупен промет за целата календарска година.

(3) Даночни обврзници - резиденти во земјата кои не се обврзани за регистрација според став 1 првата реченица не должат данок на додадена вредност за прометот на добра и услуги извршени од нив. Тие не се овластени одделно да искажуваат данок во фактурите или во други документи и немаат право на одбиток на претходни даноци.

(4) Даночните обврзници во смисла на став 3 од овој член, можат доброволно да се регистрираат за данокот на додадена вредност од почетокот на секоја календарска година. Во тој случај не се применува став 3 од овој член.

(5) Даночните обврзници во смисла на став 1, првата реченица и на став 4 од овој член се обврзани да поднесат пријава за регистрација за данокот на додадена вредност кај надлежниот даночен орган. Формата и содржината на пријавата ги утврдува министерот за финансии.

(6) Даночните обврзници од ставот (4) на овој член, пријавата за регистрација за данокот

ТЕКСТ I DISPOZITAVE
ТЕКСТ I DISPOZITAVE ТЌ ЛIGJIT ПЌР ТАТИМИН
МБИ ВЛЕРЌН Е СHTUAR ТЌ ЦILAT
NDRYSHOHEN DHE PLOTЌSOHEN

Nenit 51

(1) ТЌ gjithЌ tatimpaguesit, qarkullimi i pЃrgjithshЃm i тЌ cilЃve нЃ vitin kalendarik paraprak e ka tejkualuar shumЃn prej 2.000.000 denarЃsh ose qarkullimi i pЃrgjithshЃm i тЌ cilЃve pritet нЃ fillim тЌ kryerjes sЃ veprimtarisЃ ekonomike ta tejkalojЃ shumЃn ose ta tejkalojЃ shumЃn gjatЃ vitit, janЃ тЌ detyruar тЌ regjistrohen пЃр tatimin mbi vlerЃn e shtuar. Detyrimi пЃр t'u regjistruar пЃр tatimin mbi vlerЃn e shtuar nuk zbatohet пЃр tatimpaguesit sipas kuptimit тЌ nenit 32, pika 4 dhe nenit 46 тЌ kЃtij ligji.

(2) Qarkullimi total ЃshtЃ shuma e qarkullimit тЌ bЃrЃ nga tatimpaguesi gjatЃ vitit kalendarik dhe qЃ i нЃnshtrohet taksimit sipas nenit 2, pika 1 e kЃtij ligji, duke pЃrfshirЃ edhe taksЃn qЃ i atribuohet, pЃrveч qarkullimit тЌ pЃrjashtuar nga taksat pa тЌ drejtЃn e zbritjes sЃ taksЃs sЃ mЃparshme. NЃse tatimpaguesi e ka kryer aktivitetin e tij vetЃm нЃ нjЃ pjesЃ тЌ vitit kalendarik, xhiroja totale reale llogaritet нЃ nivelin e qarkullimit totale пЃр тЌ gjithЃ vitin kalendarik.

(3) Tatimpaguesit - rezidentЃ нЃ vend qЃ nuk janЃ тЌ detyruar тЌ regjistrohen sipas paragrafit 1, fjalia e parЃ, nuk do тЌ paguajnЃ tatimin mbi vlerЃn e shtuar пЃр furnizimin e mallrave dhe shЃrbimeve тЌ kryera prej tyre. Ata nuk janЃ тЌ autorizuar тЌ deklarojnЃ veчmas taksЃn нЃ fatura ose dokumente тЌ tjera dhe nuk kanЃ тЌ drejtЃ тЌ zbritin taksat e mЃparshme.

(4) Tatimpaguesit sipas kuptimit тЌ paragrafit 3 тЌ kЃtij neni mund тЌ regjistrohen vullnetarisht пЃр tatimin mbi vlerЃn e shtuar qЃ nga fillimi i чdo viti kalendarik. NЃ kЃтЃ rast nuk u zbatuan paragrafi 3 i kЃtij neni.

(5) Tatimpaguesit sipas kuptimit тЌ paragrafit 1, fjalia e parЃ dhe paragrafit 4 тЌ kЃtij neni janЃ тЌ detyruar тЌ paraqesin njЃ kЃrkesЃ пЃр regjistrim пЃр tatimin mbi vlerЃn e shtuar pranЃ autoritetit tatimor kompetent. Forma dhe pЃrmbajtja e paraqiturve pЃrcaktohet nga Ministri i Financa.

(6) Tatimpaguesit nga paragrafi (4) тЌ kЃtij neni mund ta paraqesin kЃrkesЃn пЃр regjistrim пЃр tatimin mbi vlerЃn e shtuar тЌ pЃrmendur нЃ

на додадена вредност од ставот (5) на овој член, можат да ја поднесат и преку Централниот регистар на Република Северна Македонија.

(7) Надлежниот даночен орган го врши уписот во регистарот на обврзници на данокот на додадена вредност од почетокот на тековната календарска година и притоа им издава на даночните обврзници решение. Ако даночниот обврзник започнал да ја врши својата дејност во текот на календарската година, регистрацијата се врши со започнувањето на вршењето на дејноста. Под започнување на вршење на дејноста се подразбира првото вршење на активност

на даночниот обврзник како прва извршена набавка на добра (основни средства, трговска стока и друго), користена услуга (закуп, истражување на пазар и друго) и извршен промет на добра или услуга. Ако во текот на годината даночниот обврзник го надмине износот на остварен вкупен промет од 2.000.000 денари, регистрацијата се врши по истекот на месецот кога е остварен прометот. Во случаите од членот 9-а став (2) на овој закон, надлежниот даночен орган врши упис во регистарот на обврзници на данокот на додадена вредност, веднаш по утврдувањето.

(8) Даночните обврзници во смисла на став 1 првата реченица, на став 4 и на став 7 трета реченица од овој член остануваат регистрирани најмалку во рок од три календарски години, независно од висината на вкупниот промет. Во овој период не се применува став 3 на овој член. Доколку вкупниот промет во третата календарска година не го надминува износот според став 1, даночниот обврзник може по истекот на рокот да поднесе пријава за отповикување на регистрацијата за данок на додадена вредност до надлежниот даночен орган, кој му издава решение за бришење од регистарот на обврзници за данокот на додадена вредност.

(9) По исклучок на рокот утврден во ставот 8 на овој член, прекинувањето на регистрацијата може да се оствари во покус рок од три календарски години, а со донесување на решение од надлежниот даночен орган.

(10) Надлежниот даночен орган може да изврши прекинување на регистрацијата кога:

а) во претходната календарска година даночниот обврзник поднесува даночни пријави без искажување на данок за извршен промет и без искажување претходен данок за одбивање;

б) во двете претходни календарски години даночниот обврзник поднесува даночни

параграфин (5) të këtij neni edhe nëpërmjet Regjistrisë Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(7) Organi kompetent tatimor bën regjistrimin në regjistrin e pagesve të tatimit mbi vlerën e shtuar që nga fillimi i vitit kalendarik aktual dhe u lëshon një vendim tatimpaguesve. Nëse tatimpaguesi ka filluar të kryejë aktivitetin e tij gjatë vitit kalendarik, regjistrimi kryhet me fillimin e aktivitetit. Fillimi i aktivitetit nënkupton kryerjen e parë të një aktiviteti.

të tatimpaguesit si blerja e parë e përfunduar e mallrave (mjeteve, fikse, mallra, etj.), shërbimi i përdorur (qira, hulumtim tregu, etj.) dhe furnizimi i përfunduar i mallrave ose shërbimeve. Nëse gjatë vitit obliguesi tatimor tejkalon shumën e qarkullimit të përgjithshëm prej 2.000.000 denarësh, regjistrimi kryhet pas përfundimit të muajit në të cilin është realizuar qarkullimi. Në rastet nga neni 9-a paragrafi (2) i këtij ligji, organi tatimor kompetent bën një shënim në regjistrin e pagesve të tatimit mbi vlerën e shtuar menjëherë pas përcaktimit.

(8) Tatimpaguesit sipas kuptimit të paragrafit 1, fjalia e parë, paragrafit 4 dhe paragrafit 7, fjalia e tretë e këtij neni duhet të mbeten të regjistruar për të paktën tre vite kalendarike, pavarësisht nga shuma e xhiros totale. Në këtë rast nuk u zbatuan paragrafi 3 i këtij neni. Nëse qarkullimi total në vitin e tretë kalendarik nuk e tejkalon shumën sipas paragrafit 1, tatimpaguesi mund të paraqesë, pas skadimit të afatit, një kërkesë për revokimin e regjistrimit në tatimin mbi vlerën e shtuar pranë autoritetit tatimor kompetent, i cili lëshon një vendim për fshirjen nga regjistri i pagesve të tatimit mbi vlerën e shtuar.

(9) Si përjashtim nga afati i përcaktuar në paragrafin 8 të këtij neni, ndërprerja e regjistrimit mund të arrihet brenda një periudhe më të shkurtër prej tre vitesh kalendarike, duke nxjerrë një vendim nga autoriteti tatimor kompetent.

(10) Organi kompetent tatimor mund ta ndërpresë regjistrimin kur:

a) në vitin kalendarik të mëparshëm, tatimpaguesi dorëzon deklarata tatimore pa deklaruar asnjë taksë mbi shitjet dhe pa deklaruar asnjë taksë të mëparshme për zbritje;

b) në dy vitet kalendarike të mëparshme, tatimpaguesi dorëzon deklarata tatimore pa deklaruar tatimin mbi qarkullimin e kryer, me përjashtim të rasteve kur në të njëjtat periudha, deklaratat tatimore deklarojnë vetëm qarkullimin e përjashtuar nga taksa me të drejtën e zbritjes ose taksën e mëparshme që rrjedh nga qarkullimi i mallrave të investimit të bëra te tatimpaguesi ose të importuara prej tij;

v) tatimpaguesi nuk mund të gjendet në

а) не може да се најде на пријавената адреса и на адресата за вршење на деловни

v) te tatimpaguesi është identifikuar më parë që ka kryer evazion fiskal..

активности;

б) не може да ја докаже реалната намера да врши дејност или

в) кај даночниот обврзник претходно е идентификувано даночно затајување